

Повик за Доставување на Понуди
Република Македонија
Проект за Подобрување на Општинските Услуги –
МСИП

Кредит Бр. 7699-МК

МСИП 024/12 (НЦБ)

1. Овој Повик за Доставување на Понуди го следи Општото Известување за набавки за овој проект објавено во изданието UN Development Business, бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавено на 06 Јануари, 2010 година.
2. Република Македонија доби Кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој, за Проектот за подобрување на општинските услови и има намера дел од доделените сретства од овој кредит да ги искористи за исплата по договор за "набавка на возила за комунални и јавни услуги " IFB #: MSIP 024-12 (NCB).
3. Општината Крива Паланка во оваа прилика ги поканува соодветните или квалификувани понудувачи да ги достават своите запечатени понуди за набавка на возило за конструкција ровокопач-натоварувач/багер, трактор со приколка и мултифункционално возило со опрема за чистење на снег.
4. Наддавањето ќе биде спроведено преку процедурите на Национално Конкурентно Наддавање (NCB) како што е наведено во Упатствата за Набавки IBRD Заеми и IDA кредити на Светската Банка, (мај 2004 и ревидирани во октомври 2006 и Јануари 2010), и е отворено за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во Тендерската Документацијата.
5. Заинтересираните соодветни понудувачи може да се обратат за повеќе информации до:
Општина Крива Паланка
До: Биљана Тасевска
Град, Крива Паланка и да изврши увид во Тендерската Документација на адресата наведена подолу од **08:00 до 16:00**.

6. Условите за квалификација вклучуваат:

Финансиска способност:

Понудувачот треба да достави документиран доказ дека ги исполнува следниве финансиски услови: годишен обрт од најмалку 550.000,00 ЕУР во било која од последните три години. Доколку понудувачот е во форма на заедничко вложување (Joint Venture), сите членови на заедничкото вложување треба заеднички да ги исполнуваат горенаведените услови за квалификација. Носителот на заедничкото вложување треба да исполнува најмалку шеесет проценти од горенаведените квалификациони услови.

Искуство и технички капацитет:

Понудувачот треба да достави референтна листа за не помалку од два (2) успешно реализирани договори во тек на изминатите пет (5) години за набавка на вкупно не помалку од 6 возила вклучувајќи возила за конструкција ровокопач-натоварувач/багер, трактор со приколка и мултифункционално возило со опрема за чистење на снег. Доколку понудувачот е во форма на заедничко вложување (Joint Venture), сите членови на заедничкото вложување треба заеднички да ги исполнуваат горенаведените услови за квалификација и секој член на заедничкото вложување треба да има најмалку еден успешно извршен сличен договор во последните 5 години за набавка на слични добра.

Понудувачот треба да достави детален опис на пост продажните услуги и резервни делови на располагање во земјата на купувачот за производите во понудата. Доколку таквите услуги не се достапни во земјата на набавувачот, на истиот понудувачот ќе му презентира со својата кандидатура и писмена потврда дека доколку му е доделен тендерот, тој ќе биде претставуван преку Застапник/Агент во земјата на набавувачот, како што се бара во ИТВ точката 19.1 (б) и БДС ИТВ Клаузула 19.1 (б). Ако како понудувач е успешен, тој ќе достави документиран доказ за именување на квалификувани агенти во рамките на 28 дена од приемот на известувањето за доделување на тендерот. Неможноста да се достават овие докази ќе претставува доволна основа за поништување на доделување на договорот. Во тој случај, Купувачот може да го додели договорот на следниот во рангот на најниско оценети квалификувани понудувачи, како што е дефинирано во точката 44.2 ИТВ.

Понудувачот треба да достави документиран доказ за гаранција дека добрата кои ги нуди ги исполнува следните услови за употреба:

Понудувачот треба да достави технички карактеристики во согласност со бараната спецификација на технички карактеристики за понудените специјални комунални возила, каталози, фотографии на возилата.

7. Комплетен сет од тендерската документација на македонски јазик може да биде откупен од страна на заинтересираните понудувачи по доставување на писмено барање на подолу наведената адреса:

Општина Крива Паланка
Биљана Тасевска
адреса: Јоаким Осоговски 175
Крива Паланка, Поштенски Код: 1330
Република Македонија

и по уплата на неповратен надомест од **50** евра или противвредност во македонски денари (МКД) во согласност со продажниот девизен курс на Народната банка на Република Македонија на денот на плаќањето.

а.) За плаќања во денари сметка број

Народна банка на Република Македонија-100000000063095
Уплатна сметка -7380140509-630-16
Приходна шифра и програма 72412500

Комплетот Тендерска документација ќе биде испратен во електронска и печатена форма и преку брза пошта (DHL) на адресите доставени од страна на Понудувачите во форма на писмено барање.

Понудите треба да бидат доставени на долунаведената адреса:

Општина Крива Паланка
Архива
адреса: Јоаким Осоговски 175
Крива Паланка, Поштенски Код: 1330
Република Македонија

не подоцна од:

12:00 часот (по локално време) на 16 јануари, 2013 година

Сите понуди мора да бидат придружени со банкарска гаранција од не помалку од 270.000.00 денари.

Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе решат да присуствуваат на адресата наведена подолу: **Општина Крива Паланка, адреса: Јоаким Осоговски 175, Крива Паланка, Поштенски Код: 1330 Република Македонија во:**

12:00 часот попладне (по локално време) на 16 јануари 2013 година